

Почитувани ученици и наставници,

Ги објавуваме конечните резултати од 5. Регионалните натпревари по биологија за 7., 8. и 9. одделение одржани на 15.април 2018 год.

Упатуваме честитки до учениците и наставниците – ментори за учеството и покажаниот успех.

Наградите за Регионалните натпревари се во зависност од максималните освоени бодови во одредена категорија.

Во категоријата за 7. одделение година со 632 учесници: (244 наградени) (максимално освоени 94 бодови)

од 91-100 % од максимално освоени бодови – Прва награда

од 81-90 % од максимално освоени бодови – Втора награда

од 71-80 % од максимално освоени бодови – Трета награда

од 61-70 % од максимално освоени бодови – Пофалница

Сите учесници кои освоиле помалку од 57 бодови добиваат потврда за учество на овие натпревари.

Во категоријата за 8. одделение со 646 учесници: (120 наградени) (максимално освоени 86 бодови)

од 91-100 % од максимално освоени бодови – Прва награда

од 81-90 % од максимално освоени бодови – Втора награда

од 71-80 % од максимално освоени бодови – Трета награда

од 61-70 % од максимално освоени бодови – Пофалница

Сите учесници кои освоиле помалку од 52 бодови добиваат потврда за учество на овие натпревари.

Во категоријата за 9. одделение со 559 учесници: (200 наградени) (максимално освоени 82 бодови)

од 91-100 % од максимално освоени бодови – Прва награда

од 81-90 % од максимално освоени бодови – Втора награда

од 71-80 % од максимално освоени бодови – Трета награда

од 61-70 % од максимално освоени бодови – Пофалница

Сите учесници кои освоиле помалку од 51 бод добиваат потврда за учество на овие натпревари.

Со овие критериуми, бројот на наградени учесници во однос на вкупниот број учесници на Регионалните натпревари е 30%.

На 5. Државен натпревар по биологија ќе учествуваат:

Прв критериум – првопласираните учесници на регионалните натпревари од секој регион во секоја категорија (7., 8. и 9. одделение) (во објавените табели означени со жолта боја)

Втор критериум – дополнување до 10% од учесниците на Регионалните натпревари рангирани по освоени бодови, во зависност од максималниот број освоени бодови (во табелата означено со „да“), односно:

- за 7. одделение – со намалку освоени 71 бод (од максимално освоени 94),
- за 8. одделение – со намалку освоени 69 бодови (од максимално освоени 86),
- за 9. одделение – со намалку освоени 64 бодови (од максимално освоени 82).

Со овие критериуми, на Регионалните натпревари, вкупниот број на учесници е 194.

Им посакуваме успех на сите учесници на 5. Државен натпревар!

Комисија за натпревари по
биологија во основно образование